

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС**

**за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во учебната 2014/2015 година**

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ**



**REPUBLIC OF MACEDONIA  
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" IN SKOPJE  
FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD-SKOPJE**

Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Ректорската управа донесена на 181.седница, одржана на 21.3.2014 година, и Одлуката од Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 42-5425/1од 22.7.2014 година (Сл. весник бр.114 од 31.7.2014), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

## ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

**за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во учебната 2014/2015 година**

### I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање

Студиска програма (организатор/и)	Број на студенти	Износ на трошоците за студирање во евра*
<b>Анимална биотехнологија</b> - Факултет за земјоделски науки и храна	15	5.000 <sup>1)</sup>
<b>Агроекономика</b> - Факултет за земјоделски науки и храна	12	5.000 <sup>1)</sup>
<b>Заштита на растенијата (фитомедицина)</b> - Факултет за земјоделски науки и храна	9	5.000 <sup>1)</sup>
<b>Квалитет и безбедност на земјоделски производи</b> - Факултет за земјоделски науки и храна	24	5.000 <sup>1)</sup>
<b>Менаџмент на природни ресурси и заштита животна средина во земјоделството</b> - Факултет за земјоделски науки и храна	12	5.000 <sup>1)</sup>
<b>Растителна биотехнологија</b> - Факултет за земјоделски науки и храна	18	5.000 <sup>1)</sup>

\*Во износот на трошоците за студирање се вклучени трошоците за: организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на студиската програма, Школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата. Единицата утврдува посебни износи за истражувањето на кандидатите, зависно од научната област.

<sup>1)</sup> доплата за коментор 250 евра

II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми и потпрограми е објавена на:

[http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=152&glavno=8](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8)

## II. Услови и начин на запишување студенти

1. Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат следниве **основни критериуми**:

- завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит- трансфер систем (во натамошниот текст: ЕКТС- кредити );
- завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит- трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити од обука за истражување и едукација;
- стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
- остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо образование, од најмалку 8,00 (I и II циклус на студии, односно додипломски и постдипломски студии);
- познавање на еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски јазик е:
  - сертификат од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, или
  - меѓународен сертификат, или
  - диплома за претходно стекнато образование додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), завршено на еден од светските јазици.

## III. Селекција на кандидатите

По завршувањето на конкурсот, советот на студиската програма објавува прелиминарна ранг-листа на примени кандидати на докторските студии, за секоја студиска програма, односно потпрограма одделно.

За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии, советот на студиската програма објавува посебна листа.

Листите се објавуваат на интернет-страницата на Школата за докторски студии: [http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=159&glavno=8](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=159&glavno=8)

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа.

Приговорот се поднесува во Школата за докторски студии, во писмена форма до советот на студиската програма.

Советот на студиската програма донесува конечна одлуката во рок од 36 часа.

По завршувањето на постапката по приговорите, советот на студиската програма, во рок од 5 дена ја утврдува конечната ранг-листа на примени кандидати и ја доставува до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии за потврдување.

Потврдената ранг-листа на примени кандидати е конечна и се објавува на интернет-страницата на Школата за докторски студии.

[http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=159&glavno=8](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=159&glavno=8)

## IV. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Пријавување на кандидатите	<b>15 до 30.9.2014</b>
Објавување прелиминарни листи	<b>6.10.2014</b>
Одлучување по приговори	<b>8.10.2014</b>
Објавување конечни листи	<b>13.10.2014</b>
Запишување на кандидатите	<b>15.10.2014</b>

Документите се доставуваат во:

**Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје.**

#### **V. Документи за пријавување**

Кандидатот кој се пријавува на конкурсот поднесува:

- пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
- писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и првична согласност на ментор од листата на ментори;
- кратка биографија;
- докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување, и тоа:
  - уверение за положени испити од прв циклус студии односно од додипломски студии
  - уверение за положени испити од втор циклус студии односно од постдипломски студии
  - диплома од прв циклус студии односно од додипломски студии
  - диплома од втор циклус студии односно од постдипломски студии
  - сертификат/ уверение за познавање на светски јазик
  - кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус – докторски студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на оценување е различен од Р.Македонија.

Документацијата се доставува во фотокопија, заверена на нотар.

Пријавите на кандидатите со некомплетни документи нема да бидат разгледувани.

#### **VI. Документи за запишување**

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови;
- две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3);
- потврда за уплатена **прва рата** од школарината.

Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При плаќањето на **првата рата**, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава:

- сметка: 160 010 3689 788 18;
- приходна шифра и програма: 723012 41;
- банка на примач: Народна банка на Република Македонија

Остатокот од износот се го плаќа на сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна – организатор на студиската програма.

#### **ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:**

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 10000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.

**ЗАБЕЛЕШКА:**

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиските програми, како и листата на ментори, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии.

**Контакт информации:**

- адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје
- лица за контакт:
  - Весна Марковска (3293 207, e-mail: [v.markovska@ukim.edu.mk](mailto:v.markovska@ukim.edu.mk))
  - Катерина Климоска (3293 207, e-mail: [kklimoska@ukim.edu.mk](mailto:kklimoska@ukim.edu.mk) )
- интернет-страница: [www.ukim.edu.mk/doktorski\\_studii](http://www.ukim.edu.mk/doktorski_studii)

**Конкурсот е објавен на интернет-страницата:**

<http://www.ukim.edu.mk>

**Извадокот од Конкурсот со листа на ментори е објавен и на интернет-страницата:**

<http://www.fznh.ukim.edu.mk>